

**Ќел'чо најсилен**

Б'иле тр'ојца бр'ака. Еднијот е-ќ'ел'чо. У-некое с'ело д'алеку мн'огу имало л'амн'а. И т'аја л'амн'а мн'огу п'акос пр'аела, јала л'уѓе. И тр'ојцата бр'ака се-догов'ориле д-'идат да-ја-т'епаат. И т'ргнал пост'ариот. И 'одел, 'одел по-п'ут. Т'ова б'ило д'алеку. Го-ср'етнал н'екој со-с'имиidi и-му-в'ика: "К'аде бре-ј'уначе?" Е, т'amu д'алеку у-т'ова с'ело 'има една-л'амн'а, ќ-'идам да-ја-т'епам". Е, к'олку ј'унаци от'идоа и н'асат не-се-вр'атија. И-з'еми 'овој с'имит, из'еди-го, ако-го-'изедеш и ќе-ја-'утепаш л'амн'ата. И-'он јал, н'е-можел да-г-'ујзеде. И-му-в'ика: "Вр'ати-се". А-'он в'ика: "Не, ќе-'одам ќе-ја-т'епам". И кога-'отишол т'amu, прет-к'уќата 'имало една-јабука. И-се-к'ачил на-јаб'уката. И-иск'очило ламн'ичето и-в'ика: "И, м'амо, какоф-ср'ашен ј'унак 'има на-јаб'уката". "К'ако ги-ј'аде, ќ'ерко, јаб'уките, 'али со-све-л'истот, 'али ги-'одбира?" "Не-ги-'одбира, не". "Е, н'е-е ср'ашен за-н'ас, в'икни-го- в'amu". Коа-го-в'икнале т'amu, и-'она т'урила сл'ама да-з'апали 'огин да-му-н'апраи в'ечера, и му-в'ика: "Нав'едни-се, ј'уначе". Он се-н'аведнал и-'она го-г'ältнала. И-'исто и-софт'оријот бр'ат т'ака. И-ќ'елчо ч'екал, бр'акава ги-н'ема. Ќ'инисал да-'иде и-'он. И-го-ср'етнал симиц'ијата и-му-в'ика: "К'аде, бре-ќ'елчо? "Е, у-т'ова с'ело 'има една-л'амн'а, ќ-'идам да-ја-'утепам". "Е, к'акви ј'унаци от'идоа и-не-се-вр'атија – му-в'ели симиц'ијата – пај т'и, ќ'елчо, ќе-ја-'утепаш! З'еми овој-с'имит из'еди-го, ако-г-'ујзедеш ќе-ја-'утепа-ш л'амн'ата". Он зел јал, јал и друк п'отражил. И-му-в'ика симиц'ијата: "Оди,ти ќе-ја-'утепаш. И пон'атаму го-ср'етнал 'еден со-м'асло, м'аслар б'ил. И-тој му-в'ика: "К'аде бре-ќ'ел'чо?" "'Е – му-в'ика ќ'ел'чо – у-т'ова с'ело 'има една-л'амн'а, ќ-'идам да-ја-т'епам". "Е, к'акви ј'унаци от'идоа и-не-се-вр'атија, па-с'ега т'и, ќ'ел'чо; з'еми ова-м'асло из'еди-го, ако-г-'ујзедеш ќе-ја-'утепаш л'амн'ата". И-'он ј'ал, ј'ал, и друг'а-мас п'отражил. Пон'атаму го-ср'етнал н'екој сос-м'ет. И м'едот г-'ујзел и-др'ук п'отражил. И 'отишол кај-л'амн'ата, се-к'ачил на-јаб'уката. Иск'очило ламн'ичето и-в'ика: "Е, м'амо, какоф-ср'ашен ј'унак 'има на-јаб'уката". "К'ако ги-ј'аде, ќ'ерко, 'али со-све-л'истот, 'али ги-'одбира?" "Со-све-л'истот", р'екло д'етето. И-л'амн'ата р'екла: "'Опасен-је за-н'ас, ќ'ерко; В'икни-го в'amu". Ламн'ичето го-в'икнало. И-'она (л'амн'ата) пак т'урила сл'ама, зач'урела, и-му-р'екла да-се-н'аведне да-д'ува. А он ѝ-в'ика: "Е, ја-сум г'ос, нав'едни-се ти". И-'она коа-се-нав'еднала, он ја-б'утнал и ѝ-ѓи-'извадил бр'аката ж'иви и им-в'ика: "Уш-'еднаш ќ'елчо да-не-ме-в'икате, з'ашто ја ве-сп'асиф".

Траја Угринова (Рада Угринова)